



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА

Билтен на месечни активности за месец мај 2020

Јуни, 2020

Содржина

Постапки за селекција на кандидати за вработување и унапредување на административни службеници	1
Постапување по жалби и приговори на административните службеници во втор степен	2
Комуникација со корисници на услуги преку електронска контакт адреса	3
Јавни набавки	3
Реализација на буџет	4

Постапки за селекција на кандидати за вработување и унапредување на административни службеници

Врз основа на член 8-а став (1) алинеја 4 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19 и „СВ РС Македонија“ број 98/19 и 42/20), а согласно Решението за распишување на предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија („СВ РС Македонија“ број 43/2020) број 09-1422/2 од 16.02.2020 година, дел од започнатите постапки за вработување на административни службеници сеуште се во мирување.

Во Агенцијата за администрација во месец мај 2020 година примени се 2 барања за објавување на јавен оглас за вработување на административни службеници, запрено е 1 барање, објавени се 6 огласи, за вкупно 39 работни места за вкупно 39 извршители. За институциите од централната власт објавени се 5 јавни огласи за 37 работни места со 37 извршители, додека за институции од локалната власт објавен е 1 јавен оглас за 2 работни места со 2 извршители. На објавените огласи пријавени се 267 кандидати, од кои 263 кандидати на огласи за институциите од централна власт, а 4 кандидати се пријавени за институциите од локалната власт.

Согласно Заклучоците, мерките и препораките донесени од Владата на Република Северна Македонија, со цел со потребата од преземање дополнителни мерки и активности за превенција од ширење на болеста COVID-19 (корона вирус), во текот на месец мај 2020 година, не се одржуваа испитите за административно управување и испитите за административен службеник.

Примени барања	Запрени барања	Објавени огласи	Вкупно	Институции од централната власт				Институции од локалната власт				
				број на огласи	категории на работни места			број на огласи	категории на работни места			
					5	раководни	стручни		помошно-стручни	Вкупно	1	раководни
2	1	6		/	30	7	37		/	1	1	2
Работни места		39		/	30	7	37		/	1	1	2
Извршители		39		/	30	7	37		/	1	1	2
Број на пријавени кандидати		267		/	243	20	263		/	2	2	4
Завршиле со објавување на Одлука за избор		2	2	2	3	/	5	/	/	/	/	/

Табела 1. Јавни огласи мај 2020

Во истиот период мај 2020 година спроведени се 6 административни селекции за пријавени 267 кандидати, нема спроведено испити и проверки на веродостојност на докази и интервју. Исто така изработени се конечни ранг листи за 2 огласи и предлог за избор на 5 кандидати, а од 2 спроведени огласи објавени се вкупно 5 одлуки за избор на кандидати за вработување.

Административни селекции		Спроведени Испити			Спроведени проверки на веродостојност на докази		Интервјуа		Конечни ранг листи		Примени и објавени Одлуки за избор	
огласи	кандидати	огласи	кандидати		огласи	кандидати	огласи	кандидати	огласи	кандидати	огласи	кандидати
			поканети	полагале								
6	267	/	/	/	/	/	/	/	2	5	2	5

Табела 2. Спроведени активности по огласи мај 2020

Постапување по жалби и приговори на административните службеници во втор степен

До Комисијата за одлучување по жалби и приговори на административните службеници во втор степен во текот на месец мај 2020 година, беа поднесени 42 жалби и приговори на административните службеници, од кои 30 се од државни службеници и 12 жалби се од јавни службеници.

Во тековниот месец беа одржани 6 седници во просториите на Агенцијата за администрација. На одржаните седници Комисијата одлучи по 58 жалби на административните службеници, од кои 34 се за државни службеници и 23 за јавни службеници.

Од вкупниот број на обработените жалби и приговори за месец мај 2020 година од државните службеници, уважени се 11 жалби, одбиени 14 жалби, 1 жалба е отфрлена како недозволена, 1 жалба е повлечена од подносителот, мериторно уважени се 6 жалби, додека 2 жалби се мериторно одбиени.

Од вкупниот број на обработени жалби и приговори од јавните службеници, уважена е 1 жалба, одбиени се 5 жалби, 3 жалби се отфрлени како недозволени и 14 жалби се мериторно одбиени.

Број на примени жалби и приговори		Број на обработени жалби и приговори државни (Д) и јавни службеници (Ј)		Уважени		Одбиени		Отфрлени како недозволени		Отстапени на друг орган		Повлечени од подносител		Не надлежност		Мериторно уважени		Мериторно одбиени		Запрена постапка	
Д	Ј	Д	Ј	Д	Ј	Д	Ј	Д	Ј	Д	Ј	Д	Ј	Д	Ј	Д	Ј	Д	Ј	Д	Ј
30	12	34	23	11	1	14	5	1	3	/	/	1	/	/	/	6	/	2	14	/	/

Табела 3. Обработени жалби во мај 2020

Комуникација со корисници на услуги преку електронска контакт адреса

На службената контакт е-маил адреса на Агенцијата пристигнати се 45 е-маил пораки во форма на прашања од заинтересирани граѓани, од кои што на 44 е одговорено, а за останатата 1 електронска порака во тек е подготовката на одговор или не е одговорено.

Јавни набавки

Во текот на месец мај 2020 година, донесени се 2 одлуки за јавни набавки, објавени се 2 огласи на ЕСЈН, донесени се 4 Одлуки за избор и склучени се 6 договори во износ од 370.758,00 денари без ДДВ, односно 437.494,00 денари со ДДВ.

Број на донесени Одлуки за јавни набавки	Објавени огласи на ЕСЈН	Број на донесени Одлуки за избор	Број на склучени договори
2	2	4	6

Табела 4. Јавни набавки мај 2020

Реализација на буџет

Во месец мај 2020 година реализацијата на буџетот е прикажана во следната табела:

Ставка	Буџет 2020 година	Реализација на буџетот до 31.05.2020	Реализација на буџетот од 01.05.2020-31.05.2020	Преостанат буџет на располагање до 31.12.2020
401- основни плати	24.375.000,00	9.608.803,00	1.949.135,00	14.766.197,00
402-придонеси за социјално осигурување	9.015.000,00	3.719.157,00	758.421,00	5.295.843,00
420-патни и дневни расходи	120.000,00	15.000,00	0	105.000,00
421-комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.129.000,00	887.488,00	124.817,00	1.241.512,00
423-материјали и ситен инвентар	450.000,00	166.943,00	24.285,00	283.057,00
424-поправки и тековно одржување	1.800.000,00	515.901,00	1.770,00	1.284.099,00
425-договорни услуги	1.154.000,00	576.319,00	112.697,00	577.681,00
426-други тековни расходи	390.000,00	129.680,00	10,00	260.320,00
464-разни трансфери	140.000,00	61.200,00	0	78.800,00
480-купување на опрема и машини	250.000,00	0	0	250.000,00
483-купување на мебел	0	0	0	0
485-вложување и нефинансиски средства	3.125.000,00	798.466,00	0	2.326.534,00
486-купување на возила	0	0	0	0
ВКУПНО	42.948.000,00	16.478.957,00	2.971.135,00	26.469.043,00

Табела 5. Реализацијата на буџетот на Агенцијата